

ИТАЛИЈА е симбол на убавината
САРДИНИЈА**АВИОН/ 12 дена/ 11 ноќевања**

Сардинија е сместена во средината на Средоземното Море и е опкружена со многу мали острови. Од западната страна ја заплискува Сардиниското Море, а помеѓу Сардинија и Италија се простира Тиренското море. Главниот и најголем град на Сардинија е Каљари.

Сардинија со години претставува едно од најелитните и најпопуларните летувалишта во Европа. Во текот на својата бурна историја, многу народи го освоиле овој остров, оставајќи свои траги и влијанија кои се обединиле во единствен спој на култура и менталитет. Токму поради тоа, гордите жители на Сардинија велат дека ова е држава за себе.

Сардинија е единствен медитерански остров со недопрена природа, со прекрасни бели плажи, смарагдно море, гламурозна ривиера недалеку од средновековните гратчиња со древни цркви.....

04. Јули (Понеделник)**СКОПЈЕ – БОЛОЊА - МАРАНЕЛО**

Полетување за Болоња во 13:50 часот и пристигнување во 15:35 часот. Трансфер до Маранело и сместување во хотелот. Препорачуваме вечерна прошетка во Модена (со јавен превоз), третиот најголем град во регионот Емилија Ромања, позната по производството на оцетот Балсамико. Модена е град со богата и бурна историја уште од времето на Етрурците, важно сообраќајно и стопанско седиште на регионот. Модена е родното место на Лучијано Павароти, но и на Енцо Ферари и е едно од седиштата на италијанската автомобилска индустрија. Во центарот на градот се наоѓа најзначајниот објект – Катедралата која е под заштита на Унеско, а во близина се наоѓаат и Кулата Гирландина, Општинската зграда, Плоштадот Гранде. Ноќевање.

05. Јули (Вторник)**МАРАНЕЛО**

Појадок. Маранело е светски познато седиште на Ферари и Формула 1 тимот Скудерија Ферари. Можност за посета на музејот како и панорамска тура со ексклузивен автобус до Fiorano track и по Булеварот Viale Enzo Ferrari во комплексот на фабриката. Во рамките на музејот со доплата, може да се почувствува возбудата од возењето на Формула 1 Болид. Извонредното искуство е во полупрофесионален симулатор и трае 7 минути. Слободно попладне. Ноќевање.

06. Јули (Среда)**МАРАНЕЛО – БОЛОЊА – ОЛБИА/ ПОРТО ЧЕРВО**

Појадок. Превоз до аеродромот во Болоња. Полетување во 10:45 часот и пристигнување во Олбиа во 12:00 часот. Трансфер до хотелот и сместување. Во попладневните часови можност за факултативна посета на плажата во Питулонгу. Ноќевање.

07. Јули – 14. Јули**ОЛБИА/ ПОРТО ЧЕРВО**

Денови за уживање на прекрасните плажи, прошетки, факултативни излети...

14. Јули (четврток)**ПОРТО ЧЕРВО/ ОЛБИА – БОЛОЊА**

Ран појадок или превземање на пакет за Појадок. Трансфер до аеродромот во Олбиа. Полетување во 08:40 часот и пристигнување во Болоња во 09:50 часот. Превоз до хотелот во Болоња и оставање на багажот во хотелот. Препорачуваме пешачка прошетка во центарот на градот, до Плоштадот Маџоре, еден од најубавите италијански плоштади со Базиликата Свети Петронио, Општинската зграда Palazzo d'Accursio, Плоштадот Нептун, на кој се наоѓа фонтаната со статуата на Нептун – римскиот бог на морето, Плоштадот Порто Равањана со двете кули, зградата на најстариот Универзитет во Европа. Сместување во хотелот. Слободно време за уживање во богатата гастрономска понуда. Ноќевање.

15. Јули (Петок)**БОЛОЊА - СКОПЈЕ**

Појадок. Слободно време за индивидуални прошетки и шопинг. Превоз до Аеродромот во Болоња. Полетување во 16:10 часот и пристигнување во Скопје во 17:50 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ ВО ДВОКРЕВЕТНА СОБА:

Хотел For You 4* Olbia

<https://www.hotelforyou.it/en/>

1299 EUR Ноќевања со појадок

Хотел Colonna Country & Sporting Club 4* Порто Черво

<https://www.itihotels.it/en/colonna-country-sporting/index>

1599 EUR Ноќевања со појадок

1799 EUR Полупансиони/ Појадок и Вечера

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз на релација Скопје-Болоња-Олбиа-Болоња-Скопје
- Рачен багаж (1 торба/куфер со димензии 40x30x20cm до 10kg)
- Рачен багаж (уште 1 торба/куфер со димензии 55x40x23cm до 10kg)
- Организиран трансфер од Аеродромот во Болоња до Хотелот во Маранело и обратно
- Организиран трансфер од Аеродромот во Олбиа до Хотелот во Олбиа/ Порто Черво и обратно
- Организиран трансфер од Аеродромот во Болоња до Хотелот во Болоња и обратно
- Сместување во Хотел Maranello Palace 4* во Маранело на база 2 ноќевања со појадок
<https://www.hotelmaranellopalace.com/en/home/>
- Сместување во избраниот Хотел во Олбиа/ Порто Черво на база на 8 ноќевања со појадок или полупансиони
- Сместување во Хотел I Portici 4* во Болоња на база на 1 ноќевање со појадок
<https://www.iporticihotel.com/i-portici-hotel/?lang=en>
- Организација на аранжманот

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Багаж за чекирање
- Туристичка такса (се плаќа во хотелот на рецепција)
- Доплата за еднокреветна соба
- Влезници во локалитетите, карти за локален превоз
- Патничко – здравствено осигурување

НАПОМЕНИ: За овој аранжман важат Општите услови за патување на СКТМ

Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс 1 евро=62 денари

Пасошот треба да важи минимум 3 месеци по завршувањето на патувањето